

**Финансиски извештаи и  
Извештај на независниот ревизор**

**Фонд за осигурување на  
депозити**

**31 декември 2022 година**

## Содржина

Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за сеопфатната добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7
Прилог 1-Годишна сметка	
Прилог 2-Годишен извештај	

# Извештај на независниот ревизор

До Основачот на

Фонд за осигурување на депозити

Грант Торнтон ДОО  
Св. Кирил и Методиј 526-1/20  
1000 Скопје  
Северна Македонија  
Т +389 (0)2 3214 700  
Ф +389 (0)2 3214 710  
Е Contact@mk.gt.com  
Даночен број: 4030003475973

## Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придржните финансиски извештаи на Фонд за осигурување на депозити („Фондот“), составени од Извештајот за финансиската состојба на ден 31 декември 2022 година и Извештајот за сеопфатната добивка, Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 26.

### Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>1</sup>. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраниите процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Фондот со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Фондот. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

### Мислење

Наше мислење е дека придржните финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиска состојба на Фондот за осигурување на депозити на ден 31 декември 2022 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

**Извештај за други правни и регулаторни барања**

Раководството на Фондот е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Фондот за 2022 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Фондот со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2022 година, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>2</sup>, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Фондот со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година.




Сузана Ставриќ  
Управител  
Грант Торнтон ДОО, Скопје



ГРАНТ ТОРНТОН  
ДОО  
СКОПЈЕ

Скопје, 28 април 2023 година



Сузана Ставриќ  
Овластен ревизор

<sup>2</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

## Извештај за сеопфатната добивка

Во 000 денари  
За годината што завршува на  
31 декември

	Белешка	2022	2021
Приходи од камата	6	124,707	62,679
Останати приходи		36	-
		<b>124,743</b>	<b>62,679</b>
Трошоци за вработените	7	(14,373)	(11,405)
Депрецијација и амортизација	10	(979)	(938)
Останати оперативни расходи	8	(4,578)	(3,365)
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>104,813</b>	<b>46,971</b>
Данок на добивка	9	(10,513)	(4,721)
<b>Добивка за годината</b>		<b>94,300</b>	<b>42,250</b>
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		<b>94,300</b>	<b>42,250</b>


## Извештај за финансиската состојба

Во 000 денари  
На 31 декември


Средства	Белешка	2022	2021
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности и опрема	10	18,122	19,101
Нематеријални средства	11	-	-
		<b>18,122</b>	<b>19,101</b>
<b>Тековни средства</b>			
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	12	17,066,183	14,730,822
Парични средства и парични еквиваленти	13	465,632	485,056
Побарувања за данок на добивка		-	3,060
		<b>17,531,815</b>	<b>15,218,938</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>17,549,937</b>	<b>15,238,039</b>
<b>Капитал</b>			
Уплатен капитал	14	10,300	10,300
Фонд за сигурност		17,066,680	14,768,533
Нераспределена добивка за годината		94,300	42,250
		<b>17,171,280</b>	<b>14,821,083</b>
<b>Обврски</b>			
<b>Краткорочни обврски</b>			
Обврски за штети	15	372,996	416,884
Обврски за данок на добивка		5,559	-
Останати обврски	16	102	72
		<b>378,657</b>	<b>416,956</b>
<b>Вкупно капитал и обврски</b>		<b>17,549,937</b>	<b>15,238,039</b>

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Управниот одбор на Фондот на 27 февруари 2023 година и потпишани во негово име од:

Amir Shabani  
Директор



Ардиан Груби  
Сметководител



Фонд за осигурување на депозити

Финансиски извештаи  
31 декември 2022 година

## Извештај за промените во капиталот

	Уплатен капитал	Фонд за сигурност	Нераспределена добивка за годината	Вкупно
	000 мкд	000 мкд	000 мкд	000 мкд
<b>На 01 јануари 2021</b>	<b>10,300</b>	<b>13,943,672</b>	<b>70,194</b>	<b>14,024,166</b>
Пресметана и наплатена техничка премија	-	757,749	-	757,749
Поврат на средства за претходно платено обештетување	-	-	-	-
Обештетување на штедачите (Белешка 14)	-	(3,082)	-	(3,082)
Пренос во фонд за сигурност од обврски за обештетување	-	-	-	-
Пренос во фонд за сигурност	-	70,194	(70,194)	-
<b>Трансакции со основачот</b>	<b>10,300</b>	<b>14,768,533</b>	-	<b>14,778,833</b>
Добивка за годината	-	-	42,250	42,250
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>На 31 декември 2021</b>	<b>10,300</b>	<b>14,768,533</b>	<b>42,250</b>	<b>14,821,083</b>
<b>На 01 јануари 2022</b>	<b>10,300</b>	<b>14,768,533</b>	<b>42,250</b>	<b>14,821,083</b>
Пресметана и наплатена техничка премија	-	798,555	-	798,555
Поврат на средства за претходно платено обештетување (Белешка 14)	-	1,457,422	-	1,457,422
Обештетување на штедачите (Белешка 14)	-	(80)	-	(80)
Пренос во фонд за сигурност од обврски за обештетување	-	-	-	-
Пренос во фонд за сигурност	-	42,250	(42,250)	-
<b>Трансакции со основачот</b>	<b>10,300</b>	<b>17,066,680</b>	-	<b>17,066,980</b>
Добивка за годината	-	-	94,300	94,300
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>На 31 декември 2022</b>	<b>10,300</b>	<b>17,066,680</b>	<b>94,300</b>	<b>17,171,280</b>

## Извештај за паричните текови

	Белешка	Година 31 декември 2022	што завршува на 31 декември 2021	Во 000 денари 000 мкд
<b>Оперативни активности</b>				
Добивка пред оданочување		104,813	46,971	
Корекција за:				
Депрецијација и амортизација	10	979	938	
Приходи од камата	6	(124,707)	(62,679)	
		(18,915)	(14,770)	
<i>Промени во оперативните средства и обврски</i>				
Наплатени премии за осигурување		798,555	769,338	
Поврат на средства за претходно платено обесштетување		1,457,422	-	
Платено обесштетување во тековната година		(43,968)	(207,353)	
Останати средства		-	-	
Останати обврски		30	4	
		2,193,124	547,219	
Прилив по камати		124,707	62,686	
Платен данок од добивка		(1,893)	(2,756)	
<b>Нето паричен тек од / (употребен во) оперативни активности</b>		<b>2,315,938</b>	<b>607,149</b>	
<b>Инвестициони активности</b>				
Набавка на недвижности и опрема	10	-	(195)	
Купување на државни записи		(17,405,338)	(14,833,215)	
Приливи од продажби / доспевање на државни записи		15,069,976	14,032,940	
<b>Нето паричен тек од / (употребен во) инвестициони активности</b>		<b>(2,335,362)</b>	<b>(800,470)</b>	
<b>Нето промена на паричните средства и парични еквиваленти</b>		<b>(19,424)</b>	<b>(193,321)</b>	
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот	13	485,056	678,377	
<b>Парични средства и парични еквиваленти на крајот</b>	<b>13</b>	<b>465,632</b>	<b>485,056</b>	

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

## Белешки кон финансиските извештаи

### 1. Општи информации

Фонд за осигурување на депозити (во понатамошниот текст „Фондот“) е основан со Законот за Фонд за осигурување на депозити Скопје (Службен весник на Република Македонија број 63/2000, 29/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014, 15/2015, 27/2016 и 83/2018 и Службен весник на Република на Северна Македонија бр.173/2022). Врз основа на Одлука бр. 02-176/1 донесена на ден 26 јуни 2014 Скопје (Службен весник на Република Македонија бр. 46/01, 68/02, 31/03, 69/03, 69/03, 69/12, 102/14 и 54/15) во насловот зборот „Скопје“ се брише. Основач на Фондот е Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: 11 Октомври бр. 18, Скопје. Вкупниот број на вработени во Фондот на 31 декември 2022 година изнесува 14 лица (2021: 13 лица).

Основни активности на Фондот се осигурување на денарски и девизни депозити и трансакциски сметки на физички лица во банките, филијалите на странските банки и штедилниците во Република Северна Македонија, сертификати за депозит, депозити врзани за паричните картички издадени од банки, филијали на странки банки основани во Република Северна Македонија, и девизни приливи на физички лица во банките во Република Северна Македонија. Согласно Законот за Фондот за осигурување на депозити, вкупните парични средства на Фондот треба да изнесуваат најмалку 4% од вкупните депозити на физички лица во банките, филијалите на странските банки и штедилниците во Република Северна Македонија. Кога средствата на Фондот ќе го надминат утврденото ниво, Управниот одбор на Фондот може да донесе одлука за престанок на обврската за плаќање на премија во Фондот од страна на банките, филијалите на странските банки и штедилниците. Средствата на Фондот се формираат од основачкиот влог, наплата на премии за осигурување на депозитите и приходи од пласмани. Фондот средствата може да ги пласира во хартии од вредност издадени од страна на Република Северна Македонија и од Народна банка на Република Северна Македонија со рок на доспевање до 12 месеци од нивното стекнување од страна на Фондот; и должнички хартии од вредност издадени од странски држави, централни банки или јавни меѓународни финансиски институции, рангирани од страна на најмалку две меѓународно признати агенции за оценка на кредитниот ризик во една од двете највисоки категории, во висина на осигурените депозити што гласат на странска валута.

Во случај на настанување на ризичен настан, Фондот ги обесштетува осигурените депозити, но не повеќе од денарската противвредност на 30,000 евра по депозит во една банка, филијала на странска банка или штедилница пресметани по средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на конечноста на решението на гувернерот на НБРСМ за укинување на дозволата за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница. Овој износ дозволата за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница. Депозитите вложени основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница. Депозитите вложени во девизи се конвертираат во денари по среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија.

Под депозит на едно физичко лице се подразбираат вкупните депозити (денарски и девизни депозити, трансакциски сметки, депозити врзани за парични картички и девизни приливи) што физичкото лице ги има во една банка, филијала на странска банка или штедилница.

Доколку, на Фондот му недостасуваат средства за исплата на осигурените депозити, Фондот обезбедува дополнителни средства преку:

- дополнителни уплати од банките, филијалите на странските банки и штедилниците, но не повеќе од трикратен износ на премиите уплатени во месецот кој му претходи на месецот во кој гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија го донел решението за укинување на дозвола за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница;
- задолжување во земјата и странство;
- позајмици од Буџетот на Република Северна Македонија.

**Фонд за осигурување на депозити**

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**

**Општи информации (продолжува)**

Доколку на Фондот му недостасуваат ликвидни средства за исплата на осигурените депозити на физички лица, Министерството за финансии може да изврши откуп пред рокот на достасување на хартиите од вредност издадени од страна на Република Северна Македонија кои се во сопственост на Фондот. Откупот ќе се врши без објавување на јавен повик.

Фондот не ги обесштетува следните депозити на физички лица:

- депозити на физички лица на кои им биле дадени привилегирани каматни услови, различни од оние објавени во банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- депозити на физички лица сопственици на над 5% од акциите со право на управување со банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- депозити на членови на органите на управување на банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- депозити на роднини од прв степен на лицата од претходните две точки;
- депозити кои се поврзани со трансакции со кои се вршело перење на пари, доколку прекршителот е осуден и казната е во сила.

За ден на настанување на ризичен настан се смета денот кога Гувернерот на НБРСМ ќе донесе одлука за укинување на дозволата за основање и работење на банката, филијалата на странска банка или штедилницата, односно кога таа ќе стане конечна. Фондот има обврска да започне со обесштетување на осигурените депозити во рок од 20 дена од конечноста на решението на Гувернерот на НБРСМ. Износот на средства исплатени по основа на настанување на ризичен настан, Фондот го побарува од ликвидационата, односно стечајната маса на членката кај која била воведена ликвидациона, односно стечајна постапка.

Согласно последниот случај на настанување на ризичен настан во банкарскиот систем на Република Северна Македонија, од 12 август 2020 година, кога Гувернерот на НБРСМ донесе решение за укинување на дозволата за основање и работење на Еуростандард банка АД Скопје, беше пресметано вкупно побарување во износ од 4,178,537 илјади денари од кои 4,177,253 илјади денари претставуваат пресметано обесштетување кон депонентите на „Еуростандард банка АД Скопје“, како и износ од 1,284 илјади денари кој претставува заостаната премија за осигурување на депозити. Дополнително, со Одлука на Управен одбор бр.02-389 од 19.07.2021 година, а по Барање на НБРСМ, беше коригиран конечниот список со дополнителни 4 депоненти, со вкупен износ од 2.354 илјади денари, по што побарувањето на Фондот кон „Еуростандард банка АД Скопје“ изнесува 4.180.891 илјади денари.

Дополнително, на 25 мај 2021 година, Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2019, 256/2021 и 65/2021) донесе Одлука со која се укина член 163 став 3 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015, 190/2016, 7/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019).

Со оваа Одлука на Уставниот суд, Фондот за осигурување на депозити го загуби правото на приоритетна наплата на своето побарување од стечајната маса на банката или штедилницата за која е отворена стечајна или ликвидациона постапка.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)****Општи информации (продолжува)**

Во продолжение на овој процес, на 7 јули 2021 година, Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 28 алинеи 2 и 3 и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2019, 256/2021 и 65/2021) на седницата одржана на 7 јули 2021 година, донесе Решение за отфрлање на иницијативата за оценка на уставноста на член 163 став 3 од Законот за банки („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015, 190/2016, 7/2019 и 101/2019) бидејќи по истата веќе било постапено, како и Решение да не се поведе постапка за оценка на уставноста и законитоста на членот 17 од Статутот на Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2001, 68/2002, 31/2003 и 69/2003) и Одлуки за измени и дополнувања на Статутот на Фондот за осигурување на депозити, број 02-312/1- 2011 од 22.12.2011 година, број 02-176/1 од 26.06.2014 година и бр.02-94/1 од 10.02.2015 година.

Со ова Решение на Уставниот суд, на Фондот за осигурување на депозити не може да му се негира својство на доверител, туку неспорно е дека Фондот е во својство еднакво со другите доверители во стечајната или ликвидационата постапка на банка или штедилница.

На 25.08.2022 година, Фондот за осигурување на депозити оствари наплата на дел од своето побарување од „Еуростандард банка“ во стечај во износ од 1.457.422 илјади денари, што претставува 35% од вкупното побарување кое Фондот го има кон Еуростандард банка АД Скопје во стечај.

Сè до заклучување на стечајната постапка на Еуростандард банка АД Скопје во стечај очекуваме наплата на остатокот од побарувањето на Фондот за осигурување на депозити од Еуростандард банка АД Скопје во стечај.

**2. Сметководствени политики**

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети за сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

**2.1 Основа за изготвување на финансиските извештаи**

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност освен за:

- финансиските инструменти по објективна вредност преку добивки и загуби кои што се мерат по објективна вредност; и
- средствата расположливи за продажба кои што се мерат по објективна вредност.

Основите за нивно мерење се детално описаны во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Фондот да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Фондот.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)****2.2 Трансакции во странска валута**

Трансакциите деноминирани во странски валути се исказани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се исказани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите во странска валута, се вклучени во добивките или загубите во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2022	31 декември 2021
1 ЕУР	61.4932	61.6270

**2.3 Нетирање**

Финансиските средства и обврски се нетирани и презентирани во Извештајот за финансиската состојба на нето основа во случаи, доколку такви постојат, кога нетирањето на признаените износи е законски дозволено, понатаму, кога постои намера за исполнување на нето основа, како и во случај на истовремена реализација на средството и исполнување на обврската.

**2.4 Приходи и расходи по камати**

Приходите и расходите по камати се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка за сите каматоносни финансиски средства и обврски со примена на методата на ефективна каматна стапка.

Методата на ефективна камата е метода за пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиското средство или финансиската обврска во текот на одреден период. Ефективната каматна стапка е стапката што точно ги дисконтира очекуваните приливи во текот на проценетиот век на употреба на финансиското средство, или, доколку е соодветно, во пократок период за нето евидентираната вредност на финансиските средства или финансиската обврска. При пресметката на методата на ефективна камата, Фондот го одредува паричниот тек во однос на условите од финансиските инструменти но не ги пресметува идните загуби. Пресметката ги вклучува сите суми кои се исплатени или добиени од двете договорни страни кои се составен дел од ефективната каматна стапка, трошоци при трансакции и други премии или попусти.

**2.5 Расходи од надомести и провизии**

Расходите од надомести и провизии се признаваат врз основа на принципот на фактичност на настаните, кога услугата е обезбедена.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) .  
Сметководствени политики (продолжува)

## 2.6 Финансиски средства

Финансиските средства се класифицираат во следните категории: кредити и побарувања, финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположливи за продажба и финансиски средства кои се чуваат до доспевање. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на иницијалното признавање.

### *Кредити и побарувања*

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на извештајот за финансиска состојба, кои се вклучени како нетековни средства. Кредитите и побарувањата на Фондот на датумот на известување се состојат од парични средства и парични еквиваленти.

### *Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби*

Оваа категорија на финансиски средства се состои од хартии од вредност за тргување и хартии од вредност според објективна вредност преку добивки или загуби определени како такви при почетното признавање. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флуктуации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување добивка. Фондот нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

### *Финансиски средства расположливи за продажба*

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни средства, кои се било класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Финансиски средства расположливи за продажба се оние наменети за чување на неодреден временски период, кои може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или промени во каматните стапки, девизните курсеви или цените на акциите. Фондот нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

### *Финансиски средства кои се чуваат до доспевање*

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се не-деривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на доспевање за наплата и за кои, Раководството на Фондот има позитивна намера и способност да ги чува до нивното доспевање. Доколку Фондот продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиските средства расположливи за продажба. Фондот ги класифицира во оваа категорија краткорочните хартии од вредност - државни записи со рок на доспевање од 12 месеци.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)****Иницијално признавање и депризнање**

Набавките и продажбите на финансиските средства расположливи за продажба и оние кои се чуваат до доспевање се евидентираат на датумот на купувањето - датум на кој што Фондот има обврска да го купи или продаде средството. Кредитите се признаваат кога готовината се авансира на позајмувачите. Финансиските средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, иницијално се признаваат по објективна вредност зголемена за трошоците на трансакцијата.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Фондот ги пренел значително сите ризици и користи од сопственост.

**Последователно мерење**

По почетното признавање, Фондот ги мери финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, и расположливите за продажба финансиски средства по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот за финансиска состојба.

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Фондот ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подгответни страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Реализираните добивки и загуби како и нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се определени како средства по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките и загубите во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства по објективна вредност преку добивките и загубите го вклучуваат и приходот од камата.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на вложувањата кои се расположливи за продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од оштетување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во добивките и загубите.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

#### Финансиски средства (продолжува)

При продажба или оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

#### 2.7 Оштетување на финансиските средства

##### Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на известување Фондот проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата ("случај на загуба") и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Фондот врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за поединечно значајни финансиски средства, како и поединечно или збирно за финансиски средства што не се поединечно значајни. Доколку Фондот утврди дека не постои објективен доказ за оштетување за поединечно проценето финансиско средство, било значајно или не, таа го вклучува средството во група на финансиски средства со слични карактеристики на кредитен ризик и врши збирна проценка на оштетувањето.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот), дисконтирани со примена на изврната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Извештај за сеопфатна добивка.

#### 2.8 Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентирани по нивната набавна вредност, намалени за акумулираната депрецијација и евентуалните загуби поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Депрецијацијата се пресметува правопропорционално, со цел алокација на набавната вредност на недвижностите и опремата во текот на нивниот век на употреба. Подолу е даден проценетиот век на употреба за значајните ставки на недвижностите и опремата:

Градежни објекти	40 години
Компјутери	4 години
Мебел и опрема	4 до 5 години
Возила	4 години

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Фондот поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во тековните добивки во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)****Недвижност и опрема (продолжува)**

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираниот износ на средствот е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Добивките и загубите поврзани со отуѓувањата се утврдуваат по пат на споредба на приливите со нето сметководствената вредност. Истите се вклучуваат во тековните добивки или загуби во периодот кога настануваат.

**2.9 Нематеријални средства**

Нематеријални средства се евидентираат по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и резервирање поради оштетување, доколку постои. Амортизацијата се пресметува со употреба на правопропорционалната метода во период од 4 години. Проценетиот век на употреба и методот на амортизација се проверуваат на крајот од секој годишен период на известување, со што секоја промена во проценката се зема во предвид за наредните периоди.

**2.10 Оштетување на нефинансиски средства**

Средствата подложни на депрецијација и амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нејзиниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка. Надоместливиот износ го претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, доколку тоа не е можно, за целата единица која генерира готовина.

**2.11 Парични средства и парични еквиваленти**

За потребите на Извештајот за паричните текови, паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат сметки со доспеаност помала од 3 месеци од датумот на стекнување, вклучувајќи готовина и салда кај централната банка и во домашни банки.

**2.12 Премија за осигурување на депозитите**

Премијата за осигурување на депозити која членките ја уплатуваат не претставува приход на Фондот, туку прилив во Фондот на сигурност согласно Статутот на Фондот. Премијата се пресметува месечно на состојбата на депозитите на крајот на претходниот месец. Со Одлука на Управен Одбор бр.02-381 на седницата одржана на ден 07 ноември 2017 година премиската стапка во висина од 0,5% на годишно ниво (до 31 октомври 2017 година) е намалена на 0,25 % на годишно ниво (од 01 ноември 2017 година) и истата важи од тогаш до датумот на издавањето на овие финансиски извештаи.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

### 2.13 Уплатен капитал и нераспределена добивка

#### Уплатен капитал

Капиталот на сопственикот ја претставува објективната вредност на уплатените средства.

#### Нераспределена добивка

Нето добивката остварена од работењето на Фондот се распределува за:

- покривање на загубите од работењето во претходната година и
- резерви на Фондот.

Одлука за распоредување на нето добивката на Фондот донесува Управниот одбор на Фондот, која се доставува за потврдување до Владата на Република Северна Македонија.

### 2.14 Фонд за сигурност

Фондот за сигурност претставува фонд на резерви кои се формираат од премии за осигурување на депозити, влезни премии и распределба на добивката од тековната и претходните години.

### 2.15 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски за штети и останати обврски.

#### Обврски за штети и останати обврски

Обврските за штети и останатите обврски се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Останатите обврски се депризнајуваат во моментот кога се измириени, откажани или истечени.

### 2.16 Надомести за вработените и плати

Фондот плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени, согласно домашната регулатива за социјално осигурување. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во државниот Пензиски фонд и задолжителните приватни пензиски фондови. Не постои дополнителна обврска во врска со овие пензиски планови. Освен тоа, сите работодавачи во Република Северна Македонија имаат обврска да исплаќаат на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден со закон. Фондот нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

Фондот не оперира со пензиски планови или планови за надоместоци при пензионирање, така што нема дополнителни обврски за пензии. Фондот не е обврзан да обезбеди дополнителни надоместоци за тековните или претходните вработени.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

## 2.17 Данок на добивка

### Тековен и одложен данок на добивка

Данокот на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

#### Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит и на помалку исказани приходи.

Одложениот данок на добивка се евидентира во целост, користејќи го методот на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок на добивка се задолжува или одобрува во тековни добивки и загуби, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат фондот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во фондот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, Фондот нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временни разлики на овие датуми.

## 2.18 Преземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

## 2.19 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде единиот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Фондот со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

## 2.20 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Фондот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирали во финансиските извештаи. Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши корегирање се обелоденуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува) .

### **3 Управување со финансиски ризици**

Деловните активности на Фондот се изложени на различни ризици од финансиски карактер, а тие активности вклучуваат анализа, проценка, прифаќање и управување со ризиците. Фондот се стреми кон постигнување на соодветна рамнотежа меѓу ризикот и надоместот и минимизација на потенцијалните негативни ефекти врз финансиската успешност на Фондот.

Политиките на Фондот за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Фондот редовно врши испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобратата пракса.

#### **3.1 Ризик при управување со капитал**

Фондот управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет.

Структурата на капиталот на Фондот се состои од уплатен капитал, фондот за сигурност и нераспределената добивка за годината.

#### **3.2 Кредитен ризик**

Фондот е изложен на кредитен ризик, што претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, средствата со кои располага, Фондот се пласирани во должнички хартии од вредност издадени од страна на Република Северна Македонија со рок на доспевање до 12 месеци од нивното стекнување од страна на Фондот.

Имајќи го во предвид карактерот на овие пласмани, Раководството на Фондот не очекува некоја од договорните страни да не ги исполнi своите обврски.

Максималната изложеност на кредитниот ризик е презентирана преку евидентираната вредност на финансиските средства во Извештајот за финансиската состојба како што следи:

	(000 мкд)	2022	2021
<b>Класи на финансиски средства - сметководствена вредност</b>			
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	17,066,183	14,730,822	
Парични средства и парични еквиваленти	465,632	485,056	
Побарувања од осигуреници	-	-	
	<b>17,521,815</b>	<b>15,215,878</b>	

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

### 3.3 Пазарен ризик

Пазарниот ризик ги опфаќа валутниот ризик и ризикот од промената на каматните стапки.

#### Валутен ризик

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, Фондот не е изложен на валутен ризик, поради тоа што сите средства на Фондот се во денари.

#### Каматен ризик

Каматниот ризик е ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматоносните средства и каматоносните обврски доспеваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи.

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, Фондот нема каматоносни побарувања и обврски. Паричните средства ги чува на сметките во НБРСМ и во минимален дел - кај домашни банки. Должнички хартии од вредност кои остваруваат приходи од камата се со фиксна каматна стапка и имаат рок на доспевање од 12 месеци.

Како резултат на тоа, Фондот не е изложен од негативни последици како резултат на промената на каматните стапки на пазарот.

### 3.4 Ризик од ликвидност

Ризикот од ликвидност се јавува при сèвкупното финансирање на активностите на Фондот и во управувањето со позициите. Тој го вклучува ризикот од неможност да се обезбедат средства со соодветен рок на достасаност и ризикот од неможност да се ликвидира одредено средство по разумна цена и во соодветен временски период.

Фондот управува со ризикот од ликвидност така што паричните средства ги чува во НБРСМ, домашни банки и ги пласира во високо ликвидни хартии од вредност. Согласно политиката на Фондот, износот на пласмани во високо ликвидни хартии од вредност може да изнесува најмногу до 99% од вкупниот износ на парични средства и парични еквиваленти и вложувања. Во случај на настанување на ризичен настан, овие средства можат да се користат за обесштетување на штедачите.

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, обврските на Фондот имаат договорна доспеваност (што вклучува исплата на камати, доколку е тоа соодветно) која е прикажана во табелата:

	Тековни	Не тековни	
	1 до 12 месеци	1 до 5 години	Над 5 години
31 декември 2022	(000 мкд)	(000 мкд)	(000 мкд)
Обврски за штети	372.996	-	-
Останати обврски	102	-	-
	<b>373.098</b>	-	-

31 декември 2021

Обврски за штети	416,884	-	-
Останати обврски	72	-	-
	<b>416,956</b>	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

### 3.5 Утврдување на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмиренена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на проценките направени од Раководството, зависно од видот на средствот или обврската.

#### 3.5.1 Финансиски средства и обврски евидентирани по објективната вредност

Во согласност со МСФИ 7, Фондот ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, во Извештајот за финансиската состојба Фондот нема финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност.

#### 3.5.2 Финансиски средства и обврски кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност е прикажана во табелата подолу:

	Евидентирана вредност		Објективна вредност (000 мкд)	
	2022	2021	2022	2021
<b>Финансиски средства</b>				
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	17,066,183	14,730,822	17,066,183	14,730,822
Парични средства и парични еквиваленти	465,632	485,056	465,632	485,056
Побарувања од осигуреници	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
	<b>17,521,815</b>	<b>15,215,878</b>	<b>17,521,815</b>	<b>15,215,878</b>
<b>Финансиски обврски</b>				
Обврски за штети	372,996	416,884	372,996	416,884
Останати обврски	102	72	102	72
	<b>373,098</b>	<b>416,956</b>	<b>373,098</b>	<b>416,956</b>

#### Вложувања во хартии од вредност

Објективна вредност на вложувањата во финансиските средства кои се чуваат до доспевање е нивната евидентирана вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

#### Парични средства и еквиваленти

Евидентираната вредност на паричните средства и еквиваленти се смета за приближна на нивната објективна вредност со оглед на тоа што вклучуваат парични средства, банкарски сметки и депозити во банки со краткорочен период на доспевање.

#### Побарувања по камати и останати побарувања

Објективната вредност на побарувањата по камати и останатите побарувања соодветствува на нивната евидентирана вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

#### Обврски за штети и останати обврски

Објективната вредност на обврските за штети и останатите обврски се смета за приближна на нивната евидентирана вредност поради краткорочниот период на доспевање.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

#### 4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Фондот, описани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Фондот се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придржните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани, доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

##### *Несигурност во проценките*

##### *Обезвреднување кај нефинансиските средства*

Загуби од обезвреднување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

##### *Употребен век на средствата што се амортизираат*

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2022 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 10 и 11. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност.

##### *Оштетување на вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање*

Фондот утврдува дека постои оштетување кај вложувањата во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање тогаш кога постои објективен доказ дека постои оштетување. Во формирањето на оваа проценка, помеѓу останатите фактори, Фондот ја оценува нормалната непостојаност кај цените на хартиите од вредност. Понатаму, оштетувањето може да биде соодветно кога постои доказ за влошување на финансиската состојба на инвеститорот, успешноста на индустрискиот сектор, промени во технологијата, како и оперативните и финансиски парични

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

### 5 Финансиски средства и обврски по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Фондот признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

**31 декември 2022**

(000 мкд)

#### Средства според Извештајот за финансиската состојба

	Хартии од вредност до доспевање	Кредити и побарувања	Вкупно
Државни записи	17,066,183	-	17,066,183
Побарувања од осигуреници	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	-	465,632	465,632
<b>Вкупно</b>	<b>17,066,183</b>	<b>465,632</b>	<b>17,531,815</b>

#### Обврски според Извештајот за финансиската состојба

	Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност	Вкупно
Обврски за штети	372,996	372,996
Останати обврски	102	102
<b>Вкупно</b>	<b>373,098</b>	<b>373,098</b>

**31 декември 2021**

#### Средства според Извештајот за финансиската состојба

	Хартии од вредност до доспевање	Кредити и побарувања	Вкупно
Државни записи	14,730,822	-	14,730,822
Побарувања од осигуреници	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	-	485,056	485,056
<b>Вкупно</b>	<b>14,730,822</b>	<b>485,056</b>	<b>15,215,878</b>

#### Обврски според Извештајот за финансиската состојба

	Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност	Вкупно
Обврски за штети	416,884	416,884
Останати обврски	72	72
<b>Вкупно</b>	<b>416,956</b>	<b>416,956</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

### 6 Приходи од камата

	(000 мкд)	
	2022	2021
Државни записи (Белешка 12)	124,701	62,641
Казнена камата по основ на премии за осигурување	6	38
	<b>124,707</b>	<b>62,679</b>

### 7 Трошоци за вработените

	(000 мкд)	
	2022	2021
Нето плати	9,048	7,183
Персонален данок и задолжителни придонеси	4,701	3,735
Јубилејни награди	52	190
Отпремнина	242	105
Регрес за годишен одмор	252	192
Неискористен годишен одмор	78	-
	<b>14,373</b>	<b>11,405</b>

Во текот на 2022 и 2021 година, согласно колективниот договор на вработените во Фондот за осигурувањена депозити им беше исплатена плата за работна успешност.

### 8 Останати оперативни расходи

	(000 мкд)	
	2022	2021
Провизии и надомести	70	71
Надомести на членови на УО	693	693
Трошоци за комунални	594	372
Трошоци за службени патувања	216	50
Трошоци за професионални услуги и членарини	682	617
Телекомуникациски трошоци	223	162
Административни и маркетинг услуги	341	179
Трошоци за возило	77	117
Премии за осигурување	24	45
Трошоци за одржување	391	201
Трошоци за амортизација на трошоци за стекнување на државни записи	523	529
Услуги од физички лица	133	109
Адвокатски услуги	341	-
Останато	270	220
	<b>4,578</b>	<b>3,365</b>

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)**

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

**9 Данок на добивка**

Усогласувањето на вкупниот даночен расход според даночниот биланс за 2022 и 2021 година е како што следи:

	(000 мкд)	2022	2021
Добивка пред оданочување	104,813	46,971	
Непризнаени расходи за даночни цели од тековната година	315	241	
<b>Даночна основа</b>	<b>105,128</b>	<b>47,212</b>	
Намалување на даночна основа	-	-	
<b>Даночна основа по намалувањето</b>	<b>105,128</b>	<b>47,212</b>	
Даночна стапка	10%	10%	
<b>Данок на добивка</b>	<b>10,513</b>	<b>4,721</b>	
Ефективна даночна стапка	10.03%	10.05%	

**10 Недвижности и опрема**

	Градежни Објекти	Компјутери	Возила	Мебел и опрема	(000 мкд)	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>						
На 01 јануари 2021 година	32,350	1,878	1,814	3,242	39,284	
Набавки во текот на годината	-	119	-	76	195	
<b>Расходување</b>	-	(625)	-	(111)	(736)	
<b>На 31 декември 2021/01 јануари</b>						
<b>2022 година</b>	<b>32,350</b>	<b>1,372</b>	<b>1,814</b>	<b>3,207</b>	<b>38,743</b>	
Набавки во текот на годината	-	-	-	-	-	
<b>На 31 декември 2022</b>	<b>32,350</b>	<b>1,372</b>	<b>1,814</b>	<b>3,207</b>	<b>38,743</b>	
<b>Акумулирана депрецијација</b>						
На 01 јануари 2021 година	12,897	1,556	1,814	3,174	19,441	
Депрецијација за годината	808	107	-	22	937	
<b>Расходување</b>	-	(625)	-	(111)	(736)	
<b>На 31 декември 2021/01 јануари</b>						
<b>2022 година</b>	<b>13,705</b>	<b>1,038</b>	<b>1,814</b>	<b>3,085</b>	<b>19,642</b>	
Депрецијација за годината	809	137	-	33	979	
<b>На 31 декември 2022</b>	<b>14,514</b>	<b>1,175</b>	<b>1,814</b>	<b>3,118</b>	<b>20,621</b>	
<b>Нето евидентирана вредност</b>						
На 01 јануари 2021	19,453	322	-	68	19,843	
<b>На 31 декември 2021</b>	<b>18,645</b>	<b>334</b>	<b>-</b>	<b>122</b>	<b>19,101</b>	
<b>На 31 декември 2022</b>	<b>17,836</b>	<b>197</b>	<b>-</b>	<b>89</b>	<b>18,122</b>	

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, сите недвижности и опрема се во сопственост на Фондот. Фондот нема хипотеки или други товари врз своите недвижности и опрема.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

### 11 Нематеријални средства

	(000 мкд)
<b>Набавна вредност</b>	Софтвер
На 01 јануари 2021 година	923
На 31 декември 2021	923
<b>На 01 јануари 2022 година</b>	<b>923</b>
<b>На 31 декември 2022</b>	<b>923</b>
<b>Акумулирана амортизација</b>	
На 01 јануари 2021 година	923
Амортизација за годината	-
На 31 декември 2021	923
На 01 јануари 2022 година	923
Амортизација за годината	-
<b>На 31 декември 2022</b>	<b>923</b>
<b>Нето евидентирана вредност</b>	
На 01 јануари 2021	-
<b>На 31 декември 2021</b>	<b>-</b>
<b>На 31 декември 2022</b>	<b>-</b>

### 12 Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

	(000 мкд)	
	2022	2021
- Државни записи	17,066,183	14,730,822
<b>17,066,183</b>	<b>14,730,822</b>	

Државните записи, чиј рок на доспевање е дванаесет месеци, имаат фиксна каматна стапка од 0.60% до 3.50% годишно (2021: 0.40% до 0.70% годишно).

Приходите од краткорочните должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање се признаваат како приходи од камати. Во текот на 2022 година Фондот има остварено приходи од камати по основ на хартии од вредност кои се чуваат до доспевање во вкупен износ од 124,701 илјади Денари (2021: 62,641 илјади Денари) (Белешка 6).

### 13 Парични средства и парични еквиваленти

	(000 мкд)	
	2022	2021
Тековна сметка во НБРСМ	92,873	68,572
Тековни сметки кај домашни банки	372,735	416,463
<b>Парични средства во благајна</b>	<b>24</b>	<b>21</b>
<b>465,632</b>	<b>485,056</b>	

Тековни сметки кај домашни банки со состојба на 31 декември 2022 година во износ од 372,735 илјади денари се однесуваат на наменски средства префрлени од страна на Фондот за обесштетување на депонентите на Еуростандард Банка АД, Скопје во стечај (види Белешка 15). За средствата во НБРСМ, Фондот не добива камата. Тековните сметки кај домашни банки не заработкаат камата (2021: 0.00% на годишно ниво).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

#### 14 Капитал

##### Уплатен капитал

Уплатениот капитал на Фондот е во сопственост на Република Северна Македонија и истиот на 31 декември 2022 година изнесува 10,300 илјади денари (2021: 10,300 илјади денари).

##### Фонд за сигурност

На 31 декември 2022 година вложувањата и паричните средства на Фондот изнесуваат 5.22% (2021: 4.80%) од вкупните депозити на физичките лица во банките, филијалите на странски банки и штедилниците во Република Северна Македонија, членки на Фондот.

Во текот на 2022 година, од Фондот за сигурност е исплатено обештетување на штедачите во вкупен износ од 80 илјади денари, а се однесува на исплатено обештетување на штедачите од Македонска банка Скопје - во стечај, (2021: 3,082 илјади денари, од кои 3,011 илјади денари се однесуваат на исплатено обештетување на штедачите од Еуростандард банка АД Скопје, додека 71 илјади денари се однесуваат на обештетување на штедачите од Македонска Банка Скопје - во ликвидација).

Во текот на 2022 година, во Фондот од стечајната маса на Еуростандард банка- Скопје, во стечај се уплатени 1,457,422 илјади денари.

#### 15 Обврски за штети

	(000 мкд)	2022	2021
Обврски за штети	372,996	416,884	
	<b>372,996</b>	<b>416,884</b>	

Обврските за штети во износ од 372,996 илјади денари заклучно со 31 декември 2022 година се однесуваат на обврски за обештетување на депонентите на Еуростандард Банка АД, Скопје во стечај (2021: 416,884 илјади денари) за кои, во најголем дел, се префрлени средства на наменски сметки во четири банки - исплатувачи (види Белешка 13).

#### 16 Останати обврски

	(000 мкд)	2022	2021
Обврски кон добавувачи	102	72	
	<b>102</b>	<b>72</b>	

#### 17 Трансакции со поврзани субјекти

Согласно Законот и Статутот на Фондот органи на управување се Управниот одбор и Директорот, именувани од Владата на Република Северна Македонија. Управниот одбор функционира со пет члена (2021: пет члена). Именувани од Владата на Република Северна Македонија се пет члена и тоа три по предлог на Министерот за финансии, еден на предлог на Гувернерот на НБРСМ и еден на предлог на Здружението на банкарство.

Фондот пласира средства во депозити и хартии од вредност во домашни финансиски институции и наплаќа камата и плаќа провизија од / на субјекти кои имаат значително влијание и контрола во донесувањето на финансиските и оперативните одлуки на Фондот.

Следната табела ја прикажува состојбата и обемот на трансакции со поврзаните страни со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година:

	(000 мкд)	2022	2021
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање издадени од Министерство за финансии (Белешка 12)	17,066,183	14,730,822	
Тековна сметка во НБРСМ (Белешка 13)	92,873	68,572	
Приходи од камати од државни записи издадени до Министерство за финансии (Белешка 6)	124,701	62,641	
Расходи по провизии и надомести од тековната сметка во НБРСМ	23	22	

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

#### Трансакции со поврзани субјекти (продолжува)

##### Трансакции со клучниот раководен кадар

Вкупните надомести на клучниот раководен кадар на Фондот, вклучени во трошоците за вработените и останатите расходи се како што следи:

	(000 мкд)	2022	2021
Надомести за органите на управување	1,833	1,344	
	<b>1,833</b>	<b>1,344</b>	

#### 18 Неизвесни преземени обврски

##### Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година, нема правни постапки покренати против Фондот и не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Фондот редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Фондот кои можеле да се појават во иднина.

##### Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евидентија на Фондот подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Фондот на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

##### Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

#### 19 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2022 година - датумот на известувањето, до датумот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Фонд за осигурување на депозити

## Прилог 1 - Годишна сметка

ЕМБС: 05147948  
Целосно име: ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ  
Вид на работа: 600  
Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување  
Тип на документ: Годишна сметка  
Година : 2022

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки и други приложби  
финансиски извештаи

### Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Прегходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	19.100.763,00			18.122.141,00
5	-- Недвижности (006+007)	18.644.411,00			17.835.659,00
7	-- Градежни објекти	18.644.411,00			17.835.659,00
8	-- Постројки и опрема	456.352,00			286.482,00
13	-- ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	14.730.822.442,00			17.066.183.197,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	14.730.822.442,00			17.066.183.197,00

<b>22</b>	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	14.730.822.442,00		17.066.183.197,00
<b>23</b>	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	14.730.822.442,00		17.066.183.197,00
<b>24</b>	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	14.730.822.442,00		17.066.183.197,00
<b>51</b>	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	3.060.584,00		
<b>57</b>	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	3.060.584,00		
<b>60</b>	-- Тековни даночни средства	3.060.584,00		
<b>62</b>	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	485.055.373,00		465.632.212,00
<b>66</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	15.238.039.162,00		17.549.937.550,00
<b>67</b>	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	149.273.283,00		149.273.283,00
<b>68</b>	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	14.821.083.182,00		17.171.280.419,00
<b>69</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	10.299.958,00		10.299.958,00
<b>74</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ ( 076+077+078)	14.768.533.400,00		17.066.680.236,00
<b>75</b>	-- Законски резерви	14.768.533.400,00		17.066.680.236,00
<b>81</b>	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	42.249.824,00		94.300.225,00
<b>99</b>	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	416.955.980,00		378.657.131,00
<b>100</b>	-- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	416.883.993,00		372.996.446,00
<b>101</b>	-- Обврски спрема осигуреници	416.883.993,00		372.996.446,00

<b>105</b>	- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	71.987,00		5.660.685,00
<b>109</b>	- - Тековни даночни обврски			5.558.771,00
<b>110</b>	- - Останати обврски	71.987,00		101.914,00
<b>113</b>	- - ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	15.238.039.162,00		17.549.937.550,00
<b>114</b>	- - И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	149.273.283,00		149.273.283,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>201</b>	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	62.678.928,00			124.743.534,00
<b>211</b>	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	62.678.928,00			124.706.944,00
<b>212</b>	- Приходи од вложувања во друштва во група (213+214+215+216+217+218)				41,00
<b>214</b>	- - Приходи од курсни разлики од друштва во група				41,00
<b>219</b>	- - Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	62.678.928,00			124.706.903,00
<b>220</b>	- - Приходи од камати	62.678.928,00			124.706.903,00
<b>235</b>	- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ				36.590,00

<b>236</b>	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	15.707.852,00			19.930.463,00
<b>261</b>	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДЕУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	15.178.043,00			19.407.538,00
<b>262</b>	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	19.620,00			127.130,00
<b>264</b>	-- Останати трошоци	19.620,00			127.130,00
<b>267</b>	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	15.158.423,00			19.280.408,00
<b>268</b>	-- Амортизација и вредносо усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	938.133,00			978.622,00
<b>269</b>	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	11.404.582,00			14.373.511,00
<b>270</b>	-- Плати и надоместоци	7.183.153,00			9.047.953,00
<b>271</b>	-- Трошоци за даночи на плати и надоместоци на плата	678.068,00			851.588,00
<b>272</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	3.057.154,00			3.849.805,00
<b>274</b>	-- Останати трошоци за вработените	486.207,00			624.165,00
<b>275</b>	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	109.090,00			133.332,00
<b>276</b>	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	2.706.618,00			3.794.943,00
<b>277</b>	-- Трошоци за услуги	751.702,00			1.006.606,00
<b>278</b>	-- Материјални трошоци	630.092,00			891.158,00

<b>279</b>	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	1.324.824,00		1.897.179,00
<b>280</b>	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	529.809,00		522.925,00
<b>287</b>	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	529.809,00		522.925,00
<b>288</b>	-- Расходи за камати	1.012,00		
<b>289</b>	-- Расходи за курсни разлики	17,00		
<b>295</b>	-- Останати расходи од вложувања (296+297)	528.780,00		522.925,00
<b>297</b>	-- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	528.780,00		522.925,00
<b>306</b>	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	46.971.076,00		104.813.071,00
<b>310</b>	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306+309)	46.971.076,00		104.813.071,00
<b>312</b>	-- Данок на добивка	4.721.252,00		10.512.846,00
<b>315</b>	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	42.249.824,00		94.300.225,00
<b>317</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	11,00		13,00
<b>318</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
<b>329</b>	-- Добивка за годината	42.249.824,00		94.300.225,00
<b>348</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	42.249.824,00		94.300.225,00

**Државна евиденција**

<b>Ознака за АОП</b>	<b>Опис</b>	<b>Претходна година</b>	<b>Бруто за тековна година</b>	<b>Исправка на вредноста за тековна година</b>	<b>Нето за тековна година</b>
<b>609</b>	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	812.700,00			812.700,00
<b>611</b>	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	812.700,00			812.700,00
<b>625</b>	-- Набавна вредност на градежни објекти	32.349.901,00			32.349.901,00
<b>627</b>	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	13.705.490,00			14.514.242,00
<b>628</b>	-- Сегашна вредност на градежни објекти(<= АОП 007 од БС)	18.644.411,00			17.835.659,00
<b>629</b>	-- Набавна вредност на постројки и опрема	6.393.277,00			6.393.277,00
<b>630</b>	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема	5.936.925,00			6.106.795,00
<b>632</b>	-- Сегашна вредност на постројки и опрема(<= АОП 008од БС)	456.352,00			28.482,00
<b>633</b>	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	531.658,00			525.483,00
<b>635</b>	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	531.658,00			525.483,00
<b>637</b>	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	1.372.311,00			1.372.311,00
<b>639</b>	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	1.038.206,00			1.175.366,00

<b>640</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	334.105,00		196.945,00
<b>671</b>	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	485.055.373,00		465.632.212,00
<b>682</b>	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	71.987,00		101.914,00
<b>684</b>	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност( = АОП 275 од БУ)	109.090,00		133.332,00
<b>686</b>	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	66.755,00		67.751,00
<b>687</b>	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277од БУ)	44.898,00		23.743,00
<b>688</b>	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	162.177,00		227.760,00
<b>689</b>	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	200.850,00		390.911,00
<b>690</b>	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	76.999,00		240.385,00
<b>691</b>	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	219.643,00		183.186,00
<b>693</b>	-- Трошоци за канцелариски и потрошени материјал (< или = АОП 278 од БУ)	96.578,00		109.455,00
<b>694</b>	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.)(< или = АОП 278 од БУ)	371.818,00		594.243,00
<b>696</b>	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)	5.180,00		1.180,00
<b>697</b>	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	25.280,00		36.780,00

<b>699</b>	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	131.236,00		149.500,00
<b>702</b>	-- Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	249.600,00		247.200,00
<b>703</b>	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувanja и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	49.974,00		216.151,00
<b>704</b>	-- Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279од БУ)	693.325,00		693.325,00
<b>705</b>	-- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	45.140,00		62.451,00
<b>707</b>	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	188.800,00		188.800,00
<b>710</b>	-- Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)	97.985,00		489.252,00
<b>712</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	13,00		13,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
			Бруто за тековна година	
<b>2480</b>	- 65.12 - Неживотно осигурување	124.743.534,00		